

ДИЛОВИТЕ ГИ ФРЛААТ ГРА

Не постои локомотива која ќе ја размрда оваа предизборна зачмаеност. Сега сè што ќе му се вети на народот ќе заврши во вода и ништо нема да им остане на кандидатите.

Но, дали тие ќе умеат нешто паметно и рационално да кажат? Значи, повторно се враќаме на изборот. На пазарот недостасува квалитетен кадар, кој се докажал во своите средини. Затоа, роварат и не спијат политичките непријатели.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



На четириесеттина дена пред одржувањето на локалните избори во државава, атмосферата е траорна и неизвесна, бидејќи на Западен Балкан, поточно во Република Македонија ништо ново не се случува - доаѓаат избори. Секој со секогашурува, а одзади го плука и му прави по она народното, да му умре козата на комшијата, односно да даде Бог комшијата да цркне. Затоа немаме "асални" лица, кои ќе им бидат адути на политичките партии и како на атпазар ако кравата е добра дава квалитетно млеко за молзење, тогаш може да се купи, односно пардон може за него да се гласа. До гласањето и има и нема време, ама тоа премногу брзо се троши. Сите политички фактори се наоѓаат во временски цајнот, бидејќи тие се однесуваат како нивните браќа лекари, каде имаат интерес или профит, пациентот го одржуваат во живот, но онаму каде што пресметките велат нема победа живиот го умираат. Зошто? Затоа што се немоќни да понудат квалитетни кадри, кои ќе го покријат минусот, нивниот нега-

тивен политички багаж, кој не им овозможува сигурна локална иднина. Она што во овој момент ѝ е познато на јавноста веќе одамна е стара вест, излитена телеграфска информација која струи подолго време: Ристо Пенев наспроти Трифун Костовски. Тоа се случува за Скопје, а за другите градови, непознати лица се впуштаат во освојувањето на локалните тврдини. Тие нема да бидат гарант дека тоа се "златните локалци на партиите".

ВМРО-ДПМНЕ го чека последниот момент, додека СДСМ се определи за градоначалничката трка за Скопје, а другите места ги пополнува. Но, нема да им чини запршката ако оншалантно се однесуваат при изборот на кандидатите за локалните избори во државава. Во изборната трка политичките субјекти не смеат да се однесуваат како вејка на ветрот, а уште повеќе својата немоќ да ја изразуваат преку сончогледи. Сончогледот како излез од внатрешната партиска или коалициона криза е привремено решение, бидејќи ова "оружје" нема да ги врати на старите патеки, туку тоа ќе ги одведе во безизлезна ситуација на распаѓање на партијата или сојузот, кој секогаш функционира врз база на интерес, а не за доброто на граѓаните.



ФАКТОРИ

Најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ сè уште ескивира, молчи, одмерува, јавноста и противниците ги држи во неизвесност. Зошто? Можеби за да биде во центарот на вниманието, односно се добива бесплатен политички маркетинг, кој може да постигне голем ефект. Меѓутоа, ако тензијата го одолжи потегот, изборот не може да биде сигурна гаранција за успех на локалните избори. Победата на претстојните избори ќе зависи од многу фактори, бидејќи проблемот е комплексен. Прво, економската ситуација во Македонија е ужасна, а ветувањата за приближувањето кон ЕУ и НАТО премногу доцна пристигнуваат.

Второ, разочараноста кај електоратот е голема и ненадминлива. Во овој момент најголема опасност мора да се гледа во бојкотирањето на изборите или апстинирањето од гласање, што како фактор многу битно ќе влијае врз конечниот распоред

на силите во советите на општините, а соодветно и на позициите во градоначалничките места. И трето, изборот на лицата мора да биде обмислен и студиозен. Но, доколку се чека пулсот на противникот, тогаш треба внимателно да се постапува. И едните и другите имаат опасни врски во партиските штабови. Секој секогаш шпиунира, а при тоа може и да го намести доколку има мокни сојузници, на пример, медиумите. Затоа, сегашната ситуација околу градоначалничката трка е неизвесна и траорна. Не постои локомотива која ќе ја размрда оваа зачмаеност. Сега сè што ќе му се вети на народот ќе заврши во вода и ништо нема да им остане на кандидатите. Но, дали тие ќе умеат нешто паметно и рационално да кажат? Значи, повторно се враќаме на изборот. На пазарот недостасува квалитетен кадар, кој се докажал во своите средини. Поради тоа, роварат и не спијат политичките непријатели. "Довчерашните пајташи" на ли-

ДОНАЧАЛНИЧКИТЕ ЗАРОВИ

дерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, Доста Димовска и Љубчо Георгиевски, се обидуваат да му извлечат збор од вилицата. Но, Груевски молчи. Дали ќе наседне на нивната игра и ќе му дозволи на Пенев лесно да мине на изборите? Е, тука лежи зајакот. Кој кого ќе го надитри?

Димовска е јасна, доколу Никола Груевски се кандидира за градоначалник на Скопје или на изборите излезе со свој пулен, тогаш нејзината партија ќе ја поддржи нивната кандидатура. И повторно се враќаме меѓу старите координати на "собијатата".

"Факт е дека со поларизацијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна, како и личната нетрпеливост меѓу лидерите Љубчо Георгиевски и Никола Груевски, исто така, личните каприци, кои во политиката не би требало да бидат мотив за донесување крупни политички одлуки, ќе доведат до пораз на опозицијата", истакнува Доста Димовска, која во својот коментар околу севкупната ситуација пред локалните избори ги критикуваше состојбите во нејзината поранешна партија.

Димовска остро ја критикуваше ВМРО-ДПМНЕ зашто поддржува независни кандидати во сите поголеми градови во државата, наместо да оди со партиски решенија. Според неа, независниот кандидат во Охрид, зад кој застана партијата на Груевски, е поголем левичар отколку социјалдемократите.

Само едно е јасно, додека политичките партии тактички се препукуваат и не штедат од излитените фрази и меѓусебните провокации, а тоа е состојбата околу кандидатите во седумте скопски општини. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се при крај со одмерувањето и утврдувањето на

кандидатите, кои ќе се соочат на теренот. Во новоформираната Општина Аеродром ќе се меркаат преку очи Кирил Тодоровски од ВМРО-ДПМНЕ и Крсте Шутиновски од СДСМ.

Во "Карпош" владејачката коалиција ќе настапи со Андреј Петров, додека опозициониот блок предводен од ВМРО-ДПМНЕ ќе истрча со Душко Поповски од Либералната партија. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Коце Трајановски ќе се кандидира за градоначалник во Општина Гази Баба, а како противкандидат ќе се појави Дуфе Кукovski од Коалицијата ЛДП-СДСМ.

За Општина Центар ВМРО-ДПМНЕ се реши да ја поддржи актуелната градоначалничка Виолета Аларова, додека СДСМ поради синдромот - поделба во општинската организација, сè уште нема своја солуција. Најавата дека познатиот зет на Свето "Пивара", Дарко Гелев - Брејк ќе се појави во улога на кандидат падна во вода. Брејк се откажал од номинацијата, така што името сè уште се крчка. Владејачката коалиција СДСМ-ЛДП сè уште "моз-

га" околу имињата за општините Бутел и Горче Петров, каде што опозицијата ги истакна своите избраници Петар Латиновски за Бутел и Сокол Митревски од Третиот пат во Горче Петров. Во Кисела Вода СДСМ ќе се обиде со познатиот стручњак за карате, кандидатот Чедомир Саздовски, додека ВМРО-ДПМНЕ се дума меѓу тројца потенцијални кандидати.

ОЦЕНКИ

Во скопските општини кои се бастиони на албанската популација Чаир и Сарај, македонските партии најверојатно нема да истакнуваат свои кандидати. Просторот му го отстапуваат на Коалицијата ДПА-ПДП, која за Чаир се определи за кандидатот Адем Исеини, а во Сарај оди со Имер Селмани. ДУИ сè уште не ги открива своите адути со намера да ги подгрее страстите кај политичките противници.

Претходно пропадна обидот на ВМРО-ДПМНЕ да го принуди СДСМ за фер и демократски избори. Премиерот Владо Бучковски оцени дека понудата на лидерот на опозицијата Никола Груевски

да потпишат декларација за фер и демократски избори е прифатлива, но непристоен бил начинот како тоа го прави Груевски. "Приоритет на Владата на РМ е да организира фер и демократски избори. Сметам дека капацитетот како држава во процесот на евроатлантските интеграции ќе се цени и според тоа какви ќе бидат претстојните локални избори. Како прво, нема потреба да се испраќаат ултиматуми, а како второ, никој не треба да биде алиби за неговиот неуспех на претседателските избори и на референдумот", изјави Бучковски. Инаку, пред самото одржување на изборите се појавија првите маани во Единствениот избирачки список, кои одредени политичари ги оценија како обид за манипулација со гласачкото тело и загрозување на изборните процеси. Дел од жителите од скопското село Визбегово требаше да гласаат во Општина Шуто Оризари, дел во Бутел, а околу 10 гласачи се најдоа во Општина Карпош. Претседателот на Месната заедница, Петар Мандалов, изјави дека во утврдениот избирачки список има само 119 запишани избирачи, а за минатите избори биле 930. "Утврдено е и дека цели семејства Македонци или вкупно 297 избирачи воопшто ги нема во списокот за претстојните локални избори, а во него нема ниту еден гласач од албанско етничко потекло".

Поради ова постоеше реална можност избирачите од селото Визбегово, покрај Скопје, да ги бојкотираат претстојните локални избори. Но, подоцна грешката веднаш беше поправена. Дилемата дали ќе има фер и демократски избори останува, бидејќи во Република Македонија секогаш имало грешки од ваков тип, дури за изборните резултати одлучувале безбол палките и оружјето.

